

Структурни реформи и нивна поврзаност
со националниот буџетски процес
- Искуствата од Хрватска -

Г-н Анто Бајо

Институционална рамка

Нов акт за буџет (2008)	Задолжителна подготовка на стратешки планови и тригодишна стратегија за владини програми
	Со цел стратешките приоритети и цели на владините политики директно да влијаат на распределбата на ресурси со буџетот
	Повеќегодишна буџетска рамка која не содржи буџет само за една буџетска година, туку и проекции за следните две години
	Поголема флексибилност во извршувањето на буџетот , бидејќи парламентот го усвојува буџетот на не толку детално ниво
Одлука за процедури за проценка на влијанието на регулативата/планирање стратешки акт (2015)	Проценка на фискални влијанија која се користи за анализа на позитивни или негативни влијанија од стратегиите на буџетот
Закон за систем за стратешко планирање и управување со развојот (2017)	Систем за стратешко планирање на РХ и управување со јавните политики – подготовка, имплементација, известување и мониторинг на имплементацијата и остварувањата, и оценување на документот за стратешко планирање

Фискални влијанија на буџетот

- **Очекуваното влијание на јавниот буџет** се проценува во однос на очекуваните трошоци и придобивки од воведувањето стратегии и можни алтернативи за нивно воведување, врз основа на следните критериуми:
 - Фискални влијанија од воведувањето регулатива и стратегии,
 - Извор и методи на финансирање,
 - Административни трошоци за регулатива и стратегии, НПР
 - Трошоците ги снесат граѓаните, претпријатијата и надлежноста за имплементацијата е на друго ниво на власта

БУЏЕТСКА СТРУКТУРА во поддршка на стратешкото планирање



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
DRŽAVNA RIZNICA
Katančičeva 5
Zagreb



БУЏЕТСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Организациска класификација

Програмска класификација

Извори на финансирање кои се користат во буџетот

Економска класификација

		Извршување		Буџетски предлог	Индекс	Буџетски предлог	Индекс
		01.2010.- 12.2010. 1	Индекс 4 / 2 5				
Вкупен резултат		2.567.144.959,17	98,59	2.751.710.543	105,68	2.651.625.500	96,36
110	Министерство за правда	2.567.144.959,17	98,59	2.751.710.543	105,68	2.651.625.500	96,36
11005	Министерство за правда	348.931.172,82	92,55	471.333.867	125,01	423.440.313	89,84
2801	Координација и администрација на правда	162.275.980,10	100,17	166.717.070	102,91	145.421.630	87,23
A576237	МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗА НА ПРАКСАТА НА ЕУ	29.015,70	59,83	90.000	185,57	100.000	111,11
1	Општи приходи и приливи	29.015,70	59,83	90.000	185,57	100.000	111,11
11	Општи приходи и приливи	29.015,70	59,83	90.000	185,57	100.000	111,11
3213	Стручно усовршување на вработените			40.000	4.000,00	30.000	75,00
3237	Интелектуални и лични услуги	29.015,70	61,09	50.000	105,26	70.000	140,00
A576238	УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ НА РХ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕУ	410.562,00	90,25	571.000	125,52	571.000	100,00
1	Општи приходи и приливи	410.562,00	90,25	571.000	125,52	571.000	100,00
11	Општи приходи и приливи	410.562,00	90,25	571.000	125,52	571.000	100,00
3211	Деловни патувања	4.323,60	17,36	50.000	200,80	50.000	100,00
3213	Стручно усовршување на вработените	11.760,00	39,20	50.000	166,67	50.000	100,00
3237	Интелектуални и лични услуги	394.478,40	98,62	471.000	117,75	471.000	100,00
A576239	МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА	400.173,23	83,85	612.130	128,27	812.130	132,67

Клучни документи за дефинирање на стратешки реформи

1. Стратешки планови
2. Национална програма за реформа
3. Закони
4. Долгорочни стратегии и програми


Стратешки планови

- Стратешки планови на ресорни министерства врз основа на инструкции – прв чекор во буџетскиот процес,
- Тригодишните стратешки планови содржат: мисии, визии, стратешки цели, активности за нивно остварување и нивна поврзаност со организациски и програмски класификации, и мерка за оценка на остварувањата

Содржина на стратешки план (како основа за НПР и подготовка на програма за конвергенција): содржина

- Содржината на стратешкиот план беше изменета за да се потенцира реформската мерка
- Методи за реализација на целите
- Администрацијата/јавното управување на почеток става акцент само на тековни активности, но
- Нови методи: тековни и нови активности одделени – согласно реформските цели на НПР
- *Ниво на финансирање кое е неопходно за имплементација на постоечките програми и/или активности кое е гарантирано со важечките закони; и*
- *Ниво на финансирање кое е неопходно за да се воведат нови или да се изменат постоечки програми и/или активности.*
- **Проценката на фискални влијанија** е направена за Националната програма за реформа

ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕСОТ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ



Табела: Преглед на реформските мерки – дел од стратешкиот план

Реформска мерка/нов начин на имплементација	Препорака на ЕК	Кус опис на реформска мерка		Квалитативно влијание		
Правен/административен инструмент за имплементација на мерката	Активност за имплементација на мерката	Фискален ефект на мерката врз буџетот на централната влада		Активност/проект во буџетот на централната влада		
Индикатор за резултати	Единица	Првична вредност	Целна вредност 2019	Целна вредност 2020	Целна вредност 2021	Целна вредност 2022

Национална програма за реформи– стратешки документ каде се дефинираат клучните реформи

- **Националната програма за реформа** ја дефинира стратешката рамка за имплементација на структурните реформи во тековната година и за следните три години.
- **НПР** содржи главни елементи на макроекономското сценарио и клучни реформски мерки од стратешките цели поставени во стратешките планови и кои се преземени или се планира да се преземат од страна на државата на среден рок, и тоа во склоп на фискалната рамка која е дефинирана во Програмата за конвергенција.
- **НПР (Министерство за регионален развој и ЕУ фондови)** со ресорните министерства надлежни за реформите, ја дефинираат стратешката рамка за структурни реформи во тековната и следните три години.
- **Програма за конвергенција (МФ)**, ја дефинира макроекономската и фискалната рамка во тековната и следните три години (макроекономски промени, среднорочна буџетска рамка – проекција за општ буџет, јавен долг, фискални ризици и анализа на сензитивност на дефицит/суфицит и јавниот долг и квалитативни институционални карактеристики на јавните финансии).

Национална програма за реформа – стратешки документ каде се дефинираат клучните реформи

- **1. Јакнење на економската компетитивност**
 - Подобрување на деловното опкружување
 - Подобрено управување и располагање со државните средства
 - **Подобрување на јавната администрација**
 - Подобрување на ефикасноста на судскиот систем
- **2. Усогласување на образованието со потребите на пазарот на труд**
 - Образование согласно потребите на пазарот на труд
 - Спроведување реформа на наставните планови
- **3. Одржливост на јавните финансии**
 - Јакнење на рамката за управување со јавните финансии и имплементација на фискалната консолидација
 - Стимулација за демографска обнова
 - Подобрување на ефикасноста на системот за социјално осигурување
 - Обезбедување одржливост на пензискиот систем и адекватност на пензиите
 - Обезбедување финансиска стабилност, одржливост и квалитет на здравствениот систем

НПР 2018 (дел од реформата): Подобрување на јавната администрација

- **Рационализација на државната информациска структура**
- Еден од идентификуваните проблеми кој негативно се одразува на степенот на искористеност на онлајн јавните е-услуги во Хрватска, како и комуникацијата со јавните владини тела преку онлајн апликации, се однесува на неадекватниот информациски систем и неефикасно управуваната инфраструктура за информатичка и комуникациска технологија (ИКТ) за јавната администрација.
- Согласно Законот за национална информатичка инфраструктура, ќе се формира Центар за заеднички услуги. Тоа ќе овозможи рационално и исплатливо да се развива интероперабилен ИКТ систем во рамки на државната администрација врз основа на концептот “државен cloud”. ЦЗУ е долгорочна мерка во рамки на НПР и претставува силна политичка заложба. Затоа, апликацијата за ERDF ќе се подготви во текот на 2018, како и потпишувањето на договорот за грантот.
- Договор и почеток со имплементација на проектот “ Воспоставување Центар за заеднички услуги” и вклучување на 40 институции во „државниот cloud”. Крајна цел на оваа мерка е да се воспостави едно стратешко место за управување и координација на развојот на државната ИКТ, кое е клучно заради рационализација на расходите за државната ИКТ преку следење на трошењето на буџетските ресурси.

Пример (МПР програма) – Подобрување на јавната администрација

			Индикатори за резултати од мерката							
Мерка	ЦСР	Цел	Индикатор за резултати	Првична вредност	Целна вредност	Фискален ефект на мерката — Вкупна и годишна измена на владините приходи и расходи	Правни/административни инструменти за имплементација на мерката	Активности	Рок за имплементација на активностите	Орган за имплементација на активностите
1.3. Подобрување на јавната администрација										
1.3.5. Рационализација на информациската структура		Воспоставување Центар за заеднички услуги како единствено стратешко место за управување и координација на развојот на државната ИКТ и рационализација на државните расходи за ИКТ	Договор за доделување грант за проектот за воспоставување ЦЗУ и воспоставување на ЦЗУ во 40 институции		ЦЗУ воспоставен во 40 институции	Расходи: HRK 37 0.6 милиони (85% ERDF, 15% SB)	1) Акт за Национална информациска инфраструктура 2) Регулатива за организациски и технички стандарди за поврзување со националната информациска инфраструктура	1.3.5.1. Подготовка и почеток со имплементација на проектните активности (фаза 1) - воспоставување на ЦЗУ во 40 институции	Декември 2018	МРА

Дел од стратешкиот план на Министерството за јавна администрација

Реформска мерка/нов начин на имплементација	Препорака на ЕК	Кус опис на реформска мерка		Квалитативно влијание		
Рационализација и индустријализација на државната информациска структура и обезбеден полесен пристап до услугите на јавната администрација	Намалување на административно то оптоварување на претпријатијата	Воспоставување на ЦЗУ како едно стратешко место за управување и координација на развојот на државната ИКТ, и рационализација на расходите за државната ИКТ преку следење на трошењето на буџетските ресурси.		Воспоставување на ЦЗУ како едно стратешко место за управување и координација на развојот на државната ИКТ, и рационализација на државната потрошувачка		
Правен/административен инструмент за имплементација на мерката	Активност за имплементација на мерката	Фискален ефект на мерката врз буџетот на централната влада		Активност/проект во буџетот на централната влада		
Закон за државна информациска инфраструктура, Одлука за стандарди		370,8 милиони HRK (85% ERDF, друго национално кофинансирање)		A757024		
Индикатор за резултати	Единица	Првична вредност	Целна вредност 2019	Целна вредност 2020	Целна вредност 2021	Целна вредност 2022
	kn	0	68.000.000	297.000.000	370.600.000	370.600.000

Поврзаност на НПР и Стратешкиот план

Пример за тоа е реформска мерка со силно фискално влијание која ќе се финансира преку фондови на ЕУ и национално финансирање

При оценување на ефектите на реформските мерки, важно е да се одреди како фискалното влијание, така и изворот на финансирање.

На слајдот е прикажана поврзаноста на мерката од НПР, која е под надлежност на Министерството за јавна администрација, и Стратешкиот план на директоратот на министерството.

Во стратешкиот план на Министерството за финансии, фискалното влијание е разработено во повеќе детали за повеќе години и направено е поврзување со програмската класификација во буџетот (A757024)

Подолу е даден пример за реформска мерка чие фискално влијание може да се оцени по усвојување на законска рамка - закон (со кој ќе се спроведе реформската мерка) за проценка на фискалните влијанија

Мерки кои не може да се проценат во моментот

Мерка	ЦСР	Цел	Индикатори за резултати од мерката			Фискален ефект на мерката — Вкупна и годишна измена на владините приходи и расходи	Правни/административни инструменти за имплементација на мерката	Активности	Рок за имплементација на активностите	Орган за имплементација на активностите
			Индикатор за резултати	Првична вредност	Целна вредност					
1.3. Подобрување на јавната администрација										
1.3. Подобрување на јавната администрација										
1.3.1. Преглед на системот за одредување плати	4/b	1) Јакнење, на ефикасноста, стручноста и мотивацијата на државните функционери и вработени за давање висококвалитетни услуги на хрватските граѓани и претприемачи. 2) Обезбедување транспарентна структура на работни места во рамки на законскиот акт преку класификација на работните места по степен на плата согласно	1) Униформни плати во државната служба согласно принципот на еднаква плата за еднаква работа и/или еднаква вредност 2) Класификација на работните места во државната администрација и модел за нови проценки	1) 0 2а) Број на позиции во државната администрација: 64 општи позиции, 476 специјални позиции и посебно одредување на работни позиции на полициски службеници и на царински и даночни службеници	1) Униформни плати 2а и 2б) стандардизација на позициите во државната администрација и корелација на резултатите од работата со платата	Расход: бидејќи законскиот акт се уште се подготвува, во овој момент не може да се изнесат фискалните ефекти. Се проценува дека за имплементација на актот нема да бидат потребни SB средства во првата година. Во втората година од имплементацијата, ќе биде потребно да се планираат средства за исплата на еднократна награда во износ од 0.1% од збирните плати за редовна работа. Во третата година од имплементацијата, ќе биде потребно да се планираат дополнителни средства за унапредување на службеници и вработени кои се оценети како извонредни - исплата на еднократна награда за извонредни резултати во	Акт за плати на владини функционери и вработени	1.3.1.1. Усвојување на Акт за плати на владини функционери и вработени	Септември 2018	МТСП

Пр. Реформска мерка од НПР – Воспоставување нова јавна институција (Комисија за фискална политика)

- При усвојувањето на Националната програма за реформи, беше направена проценка за трошокот за воспоставување и работа на *Комисијата за фискална политика* на среден рок
- Овој ефект е вклучен во буџетскиот лимит и истото потоа е вклучено во буџетот (како што се гледа на слајдот)

Главни цели, реформски области и економски политики (НПР 2018)

Мерка	CSR	Цел	Индикатори за резултати од мерката			Фискален ефект на мерката — Вкупна и годишна измена на владините приходи и расходи	Правни/административни инструменти за имплементација на мерката	Активности	Рок за имплементација на активностите	Орган за имплементација на активнос-та
			Индикатор за резултати	Првична вредност	Целна вредност					

3. ОДРЖЛИВОСТ НА ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ

3.1. Јакнење на рамката за управување со јавните финансии и имплементација на фискалното консолидирање

3.1.1. Подобрување на фискалната рамка	1/b	1) Следење на имплементацијата на фискалните правила за правилото за структурен биланс, правилото за расходи, правилото за јавен долг, и правилото за износ на дефицитот во проекциите за државниот буџет и придонес за севкупната одржливост на јавните финансии преку постапување согласно фискалните правила. 2) Јакнење на улогата на Комисијата за фискална политика како супервизор на примената на Актот за финансиска одговорност, како и имплементацијата на севкупната државна фискална политика.	1) Целосна усогласеност на нумеричките фискални правила со одредбите на Пактот за стабилност и раст 2) Независност за Комисијата за фискална политика	1) Ефикасна примена на нумеричките фискални правила 2) Комисијата за фискална политика како траен и независен државен орган	Расходи: HRK 1.5 милиони за работата на Комисијата за фискална политика	Акт за финансиска одговорност	3.1.1.1. Усвојување на Акт за финансиска одговорност	Јули 2018	МФ
--	-----	--	---	--	--	-------------------------------	--	-----------	----

Дел од Законот за буџет 2019-2021

Шифра	Назив	Буџет 2019	Проекција 2020	Проекција 2021
11	КОМИСИЈА ЗА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА	1.497.100	1.495.100	1.499.100
1105	Комисија за фискална политика	1.497.100	1.495.100	1.499.100
22	ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛЕН СИСТЕМ	1.497.100	1.495.100	1.499.100
2211	НЕЗАВИСЕН МОНИТОРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА	1.497.100	1.495.100	1.499.100
A926001	АДМИНИСТРАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ	1.387.100	1.460.100	1.464.100
11	<i>Општи приходи и приливи</i>	1.387.100	1.460.100	1.464.100
31	Расходи за вработени	977.500	1.068.500	1.072.500
311	Плати (брuto)	803.000		
312	Други расходи за вработени	33.500		
313	Материјален трошок	141.000		
32	Материјални расходи	374.500	374.500	374.500
34	Финансиски расходи	1.100	1.100	1.100
42	Расходи за аквизиција на нефинансиски средства	34.000	16.000	16.000
K926002	ИНФОРМАТИЗАЦИЈА	110.000	35.000	35.000
11	<i>Општи приходи и приливи</i>	110.000	35.000	35.000
41	Расходи за аквизиција на нефинансиски средства	15.000	15.000	15.000
42	Расходи за аквизиција на продуктивни основни средства/актива	95.000	20.000	20.000

Формулар за проценка на фискално влијание

- Целата НПР содржи формулар за проценка на финансиските остварувања
- Сите органи пополнуваат формулар за проценка на фискалните влијанија (примерите се дадени на претходните слајдови), и носителот/министерството го консолидира (извадок од формуларот подолу)
- Министерството за финансии дава мислење за формуларот и за проценката на фискалните ефекти од мерката.

Макроекономски и фискални упатства - поврзување

- МФ ја вклучува проценката за фискалното влијание на реформската мерка во лимитите за среднорочниот период

Лимитите се содржани во *Упатства за економска и фискална политика*

Врз основа на лимитите, министерствата подготвуваат буџет и ја овозможуваат имплементацијата на реформските мерки

Упатства за економска и фискална политика

- Рамката за повеќегодишно буџетирање се воспоставува за тригодишен период согласно Упатствата за економска и фискална политика
- Врз основа на стратешките планови, НПР, СР, препораките на Советот на ЕУ за земјата, МФ подготвува нацрт упатства за економска и фискална политика за тригодишен период
- Упатствата содржат: 1. цели за макроекономската политика за тригодишен период; 2. макроекономска и фискална рамка, вклучително и промени во опкружувањето како што е дефинирано во СР; 3. **ниво на планирано финансирање за секоја институција, вклучително и ниво на финансирање кое е планирано за претходната, тековната, следната и последователните две години.**
- **Горните граници кои се планираат за секоја институција во заглавијата на организациската класификација вклучува:**
 1. Горни граници кои се потребни за имплементација на постоечки програми и/или активности
 2. Степен на финансирање кое е неопходно за да се воведат и спроведат нови или изменети постоечки програми и/или активности.

Пример за горни граници за расходи

Извор 1, 2 и 8 конто 3 и 4		2017.	Тековен план 2018.	Проекција 2019.			Проекција 2020.	Проекција 2021.
				1. Горна граница	2. Горна граница	Вкупно горна граница		
Вкупно		105.949.483.920	108.667.136.767	111.349.552.167	133.223.000	111.482.775.167	111.928.910.756	113.733.927.824
010	ХРВАТСКО СОБРАНИЕ	123.168.322	134.588.810	134.530.652	0	134.530.652	140.673.774	142.382.299
020	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА	181.757.485	227.423.650	250.006.443	0	250.006.443	255.142.616	255.330.474
025	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	16.606.436.044	16.285.104.631	16.241.864.840	0	16.241.864.840	14.540.586.486	14.711.123.345
040	МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	4.598.156.377	4.704.696.227	4.893.459.897	0	4.893.459.897	5.005.438.785	5.043.562.918
041	МИНИСТЕРСТВО ЗА ХРВАТСКИТЕ БРАНИТЕЛИ	834.350.169	1.135.564.817	1.149.876.801	0	1.149.876.801	1.124.766.004	1.095.929.640
048	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ И ЕВРОПСКИ РАБОТИ	574.717.058	654.182.843	667.880.934	55.700.000	723.580.934	796.994.206	719.243.640
065	МИНИСТЕРСТВО ЗА МОРЕ, ПРОМЕТ И ИНФРАСТРУКТУРА	5.713.310.321	5.911.704.189	6.090.983.307	0	6.090.983.307	6.216.954.823	6.315.558.438
076	МИНИСТЕРСТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ПРОСТОРНО УРЕДУВАЊЕ	269.977.784	329.677.897	520.468.354	0	520.468.354	530.994.212	590.000.155
077	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗАШТИТА НА СРЕДИНАТА И ЕНЕРГЕТИКА	832.800.957	777.916.163	872.219.951	0	872.219.951	885.991.424	871.977.483
080	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ	13.211.021.177	13.777.977.987	14.209.212.504	30.000.000	14.239.212.504	14.288.623.181	14.484.942.647
160	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	76.573.488	90.812.222	104.791.723	7.350.000	112.141.723	150.647.321	197.716.502

Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka

1. Predlagatelj						
		BROJČANA OZNAKA		NAZIV		
Razdjel		060		MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE		
2. Osnovni podaci o prijedlogu propisa/akta planiranja						
Vrsta propisa/akta planiranja		Zakon	NE	Odluka	NE	Ugovor
		Uredba	NE	Akti planiranja (projekti, planovi, programi, strategije, politike i dr.)	DA	Ostalo
Naziv propisa/akta planiranja		Nacrt Nacionalnog programa reformi 2019., s Prijedlogom Zaključka Vlade Republike Hrvatske				
3. Povezanost prijedloga propisa/akta planiranja s državnim proračunom						
RAZDJEL	GLAVA	GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	FUNKCIJA	PODPROGRAM	
076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	35 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	0620 Razvoj zajednice	A538075 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja	38 ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	A557042 PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATS	
049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	32 GOSPODARSTVO	3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	0442 Proizvodnja	A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja	37 OBRAZOVANJE	3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	A577004 PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja	37 OBRAZOVANJE	3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	A578045 SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA	
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja	37 OBRAZOVANJE	3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0912 Osnovno obrazovanje	A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja	37 OBRAZOVANJE	3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	

4. Fiskalni učinak										
4.1. Rashodi i izdaci državnog proračuna										
		TEKUĆA GODINA (t)								
		Troškovi provođenja postojećeg propisa/akta planiranja na godišnjoj razini			Povećanje/smanjenje kao rezultat provedbe propisa/akta planiranja					
Skupina računa razred 3, 4, 5	Naziv	Izvori 1 2 i 8	Ostali izvori	Ukupno	Izvori 1, 2 i 8	Ostali izvori	Ukupno	Ukupni trošak provedbe u tekućoj godini (t)	Odobrena sredstva unutar državnog proračuna	Sredstva koja će se osigurati preraspodjelom
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7=3+6	8	9
31	Rashodi za zaposlene			0	13.296.447	53.177.685	66.474.132	66.474.132	66.096.996	
32	Materijalni rashodi			0	108.659.937	197.000.179	305.660.116	305.660.116	302.219.252	
34	Financijski rashodi			0	165.902		165.902	165.902	165.902	
35	Subvencije			0	214.628.898	461.661.097	676.289.995	676.289.995	658.089.995	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0	275.401.265	297.670.018	573.071.283	573.071.283	573.071.283	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			0	653.420.979	235.728.000	889.148.979	889.148.979	839.148.979	50.000.000
38	Ostali rashodi			0	630.764.840	150.208.374	780.973.214	780.973.214	742.761.423	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0	198.000	3.416.903	3.614.903	3.614.903	3.614.903	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	60.702.510	151.402.386	212.104.896	212.104.896	212.104.896	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti			0			0	0		
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine			0			0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0	959.748	4.079.999	5.039.747	5.039.747	5.039.747	
51	Izdaci za dane zajmove			0			0	0		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici			0			0	0		